



АМБИЦИЈАТА ГО ВНЕСЕ В

Игор вели дека со труд, чесност се постигнува сè во животот. Во овој момент тој е задоволен, но не застанува тука, планира и натаму да ги реализира своите идеи за бизнисот.

Игор Толومانоски е роден во Црна Гора, живеел во Скопје, а сега се наоѓа во Соединетите Американски Држави, но никако не ги заборава родното место на татко му, селото Куратица кај Охрид, ниту пак Струга, Скопје, Македонија, како и Струмица, огништето на мајка му.

Пишува:

Ламбе МАРТИНОСКИ

Во Соединетите Американски Држави има многу македонски бизнисмени кои поседуваат огромен капитал, но по нив треба да се трага, за нив да се пишува, односно пред јавноста и светот да се презентира дека и Македонците се успешни надвор од сопствената земја. Меѓу нив е и човекот кој заслужува внимание и за кој го треба да се проговори, младиот Македонец Игор Толومانоски. Неговиот пат до ветената земја е интересен, тежок и трнлив, но амбицијата била послана од сè и таа на крај резултирала со успех.

Не е чудно што во развиениот Запад, односно во Соединетите Американски Држави, Њу Џерси, свое место си најде и тој, впуштајќи се во водите на бизнисот. Игор има три бизниси.

Роден е пред 30 години, на 8 март 1975 година во градот Бар во Црна Гора. Неговиот татко Леон Толومانоски е од илинденското село Куратица - Охридско. Како работник во ГП "Маврово" - Скопје, тој морал извесно време да гради и да заработува во Бар. Неговата мајка Златка Толومانоска по потекло е од Струмица, инаку домаќинка.

Во 1978 година семејството се преселило во Скопје, а

во 1980 година се вселиле во сопствениот стан. Во метрополата на денешна независна Република Македонија, Игор останал до својата шеснаесетта година. Во Скопје завршил основно училиште и првите две години во средно економско училиште. Уште од мал спортувал. Од 12. до 14. година тренирал во ФК "Вардар", а од 14. до 16. година тренирал во ФК "Слога - Југомагнат". Освен тоа што бил вљубен во спортот, тој имал и визија еден ден да стане познат и успешен угостител. Но, на тие години и без средства не можел да ја реализира својата замисла. Сепак, се надевал и копнеел некако да дојде до ветената земја Америка, за што имал и поткрепа во тројцата чичковци кои веќе се наоѓале во САД.

ОСТВАРЕН СОН

Во 1991 година му се укажала можност и на 16 - годишна возраст ја преминал барата и дошол во земјата каде што почнал да го остварува својот сон. За доаѓањето во САД особено е заслужен неговиот чичко Кире Толومانоски, кој има своја градежна фирма со повеќе вработени. Кај него, во Ирвингтон, Игор останал 6 години. Работел во угостителството за да го испече идниот занает. И другите двајца чичковци сесрдно му помагале кога му било најтешко. Тоа се Слободан Толومانоски, кој работи и живее во Чикаго, и Гоце Толومانоски некогашната фудбалска надеж на ФК "Охрид", а во Њу Џерси фудбалски дијамант на ФК "Македонија". Игор вечно ќе им биде благодарен на овие свои тројца роднини.

Две години живел во Њу-



јорк и работел во ресторан, а истовремено го завршил и средното образование, со владувајќи ги јазикот и писмото, без што не можел да се вклучи во никаков бизнис. Во 2000 година ја запознал идната сопруга Верче Лазароска од село Мороишта, Струшко. Верче е дипломиран микробиолог. Во Скопје направиле свадба која долго ќе се памети. Тие имаат две ќерки - Викторија, две години и Андријана, два месеца.

Во септември 2000 година Игор ја купил пицеријата: PIZZA RESTAURANT "BOTANY VILLAGE" CLIFTON N.J.07011, 266 PARKER AVENUE, каде што работат 6 лица. Во неа се подготвуваат сите видови италијански специјалитети.

УПОРНОСТ

Во 2004 година Игор Толومانоски со својот шурџа Горан Лазароски од село Мороишта, отвориле уште една пицерија "MAMMA MIA'S PIZZA" на улица Lanza Ave br.174 во Garfield, Њу Џерси, во која работат шест лица. Тој е многу задоволен од постигнатите резултати. Во септември 2004 година Игор со Алфредо Коста, роден во Неапол,



ПРЕД ПИЦЕРИЈАТА "МАМА МИА", ИГОР СО НЕГОВИОТ ШУРА ГОРАН ЛАЗАРОСКИ

НОСКИ УСПЕШЕН ВО САД

О СВЕТОТ НА БИЗНИСОТ

Италија, кој е многу почитуван работник во пицеријата во Клифтон, отвориле трет бизнис, всушност купиле фризерски салон, непосредно до пицеријата на 260 Parker Avenue. Во салонот кој е прекрасно уреден се вршат разни услуги за понежниот пол. Вработени се 4 лица. Успешниот пат на Игор Толманоски заслужува пофалба и почит, а тој треба да претставува пример за многумина нашинци кои стравуваат да ризикуваат и да се зафатат со водење бизнис било во западниот свет, било во татковината. А, Игор вели дека со труд, чесност се постигну-



ИГОР СО СЕМЕЈСТВОТО

ва сè во животот. Во овој момент тој е многу задоволен, но планира и натаму да ги реализира своите идеи за некои други бизниси.

Игор Толманоски е роден во Црна Гора, живеел во Скопје, а сега се наоѓа во Соединетите Американски Држави, но никако не ги заборава родното место на татко му, селото Куратица кај Охрид, ниту пак Струга, Скопје, Македонија, како и Струмица, огништето на мајка му.

Често пати доаѓа во Македонија и ги посетува овие места. Денес живее во Вејн, Њу Џерси, каде има сопствена куќа.

ДОБИТНИК НА ЧЕТВРТИОТ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ" Е ГОСПОДИНОТ ИГОР ТОЛМАНОСКИ КОЈШТО ЖИВЕЕ И РАБОТИ ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ. ЗА НЕГО МОЖЕТЕ ДА ПРОЧИТАТЕ ВО ПРИЛОЖЕНИОТ НАПИС.

АКЦИЈАТА НА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И НА "ТАБЕРНАКУЛ" ПРОДОЛЖУВА.

МОНОГРАФИИ

Монографски изданија кои го прикажуваат нашето богато културно и духовно наследство од антиката до денес.

ИКОНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНИЈА

Копчата на Светот

ТЕРАКОТНИТЕ ИКОНИ
ВО МАКЕДОНИЈА

Арт. ТРАЈКО ДИМИТРОВ

ГРАДИТЕЛНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

XVII-XX век - во две книги

Со КИРИЛ и Со МЕТОДИ ВО
ДЕЛАТА НА ФОГРАФИТЕ 9-19 век

РОДОЛЪБЕ АНАСТАСОВ



ТАБЕРНАКУЛ

31 15 329; 31 27 073

книжарница 31 33 058

contact@tabernakul.com.mk

www.tabernakul.com.mk



МОНОГРАФИИ